



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-АКТ-06

Рок: 3 МАРТ 2021 г., 14:00ч.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

пристигнати до 21.2.2020 г.



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

ЗАБЕЛЕШКА

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 23:59 часот на 21.2.2021 г.

<p>П1. Сакаме да прашаме дали апликантот предвидените суми им ги исплаќа како што ќе стигаат трансите од цивика (процентуално, како нивни сопствени буџети, но со обврска да имаат, чуваат документација за ревизија) или според спроведени активности да им се исплаќа на лица (хонорари) или институции (кетеринг, наем на простор)? Значи дали партнерите ги добиваат буџетските пари и после самостојно ги прават нивните исплати и чуваат папири или, апликантот работи со исплатите?</p>	<p>Цивика мобилитас потпишува договор само со носителот на проектот (апликантот). Финансиското известување кон Цивика мобилитас за целиот износ на грантот е одговорност на носителот (апликантот). Критериум за подобност е износот со кој ќе располага носителот да изнесува најмалку 50% од побараниот буџет. Пожелно е најголемиот дел од трошоците, особено директните трошоци да ги исплаќа носителот. Распределбата по добивањето на грантот ја регулираат носителот и партнерите со меѓусебен договор.</p>
<p>П2. Дали општините можат да бидат партнер на апликантот?</p>	<p>Не, општините не може да биде партнери. Општините може да бидат само соработници. Информации за соработници може да најдете во точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти.</p>
<p>П3. Дали апликанти од претходниот повик за мали грантови можат да аплицираат како водечки апликанти со нов проект?</p>	<p>Да, можат. Добитниците на мал акциски грант се подобни за пријавување на овој повик за акциски грант. Критериумите за подобност на актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите.</p>
<p>П4. Дали предлог проектите мора да се регионални/според географскиот критериум или може да се национални со партнери на национално ниво?</p>	<p>Не, не постои таков критериум за предлог проектите. Повеќе информации се дадени во точка 2.1. Цели и резултати и точка 3.3 Акции/ Активности од Водичот за акциски грантови.</p>
<p>П5. Дали е задолжителна соработка со локална самоуправа или владина институција или може да биде и без тоа?</p>	<p>Не, не постои таков критериум. Апликантите се поттикнуваат да вклучат и други соработници но ова не е задолжително. Повеќе детали се дадени во точка 3.1.3. Соработници од водичот за апликанти.</p>
<p>П6. Дали на повикот за акциски грантови може да се учествува ако веќе сме грантист на Цивика Мобилитас и имаме тековен институционален грант? Во водичот за апликанти не стои дали можеме како организација да аплицираме или да бидеме партнер ако веќе имаме тековен грант.</p>	<p>Критериумите за подобност на актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите. Апликантите на кои им е доделен акциски грант (АКТ-04 и АКТ-05) или институционален грант (ИНС-04 и ИНС-05) не се подобни за пријавување на овој повик за акциски грантови во улога на апликанти но може да аплицираат во улога на партнери.</p>
<p>П7. Врз основа на дадениот водич за апликанти би сакале да добиеме појаснување во врска со апликациите испратени од сојузи, имено во самиот водич стои следново „Во овој повик за акциски грантови, апликациите МОРА да содржат еден апликант и најмалку ДВА партнери. Апликантите на овој повик ќе се</p>	<p>Доколку сојузот аплицира нејзините членки - организациите наведени во листатата на сопственици ќе се сметаат за партнери и доколку се појават и во улога на апликанти/ партнери во друга пријава ќе бидат елиминирани.</p>

<p>сметаат за подобни, доколку испратат само една пријава во било која улога (било како апликант или партнер). Овој критериум не се однесува и на формално регистрираните мрежи, коалиции, сојузи или платформи – организациите од листатата на сопственици ќе се сметаат за партнери.”</p> <p>Дали ова всушност значи дека доколку испрати сојуз апликација, неговите членки и/или основачи стануваат неподобни за да испратат своја апликација? Или пак што би се случило доколку сојузот испрати апликација во партнерство со други организации, дали тогаш сите партнери, основачи или членки на сојузот не смеат да поднесат свои апликации?</p>	<p>Обврска на вашата организација е да провери во сите регистрирани сојузи во кои е основач / член дали ќе аплицира сојузот.</p> <p>Критериумите за подобност на актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите.</p>
<p>П8. Прашањето се однесува на медиумите како партнери. Во поглавјето 3.1.2. од Водичот за апликанти стои дека: Партнерите мора да ги исполнуваат горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на апликантот.” но стои и дека: „Медиумите исто така може да бидат партнери”</p> <p>но медиумите не ги исполнуваат критериумите наведени во главата 3.1.1. Ве молам за дополнителни објаснувања кои би се однесувале на медиумите како партнери</p>	<p>Во точка 3.1.2. е наведено дека партнерите – доколку се граѓански организации или непрофитна научно-истражувачка установи мора да ги исполнуваат истите критериуми како апликантот. Медиумите се спомнати одвоено: „Медиумите исто така може да бидат партнери” и како такви за нив не важи споменатиот критериум.</p>
<p>П9. За малите грантови во 2020, ни беа префрлени 80% од одобрените средства. Преостанатите 20% ни беа префрлени по одобрувањето на завршниот извештај. Дали истиот пристап се применува и кај акциските грантови?</p>	<p>Не, исплатата на грантовите се одвива во три фази. Авансна (50%) при потпишување на договорот, Преодна (40%) по одобрување на тековен извештај и Завршна исплата (10%) по доставување на завршен извештај и ревизорски извештај.</p>
<p>П10. На информативната сесијата беше спомнато дека за избор на ревизорска куќа треба да имаме барем 2 понуди. Дали овој пристап ќе важи и за останатите набавки? Доколку да, за кои набавки (над кој износ) треба да имаме најмалку 2 понуди?</p>	<p>Доколку организацијата има утврдени внатрешни процедури и правилници за набавки се води според нив. Доколку нема потребно е да се води според пропишаните закони.</p>
<p>П11. Доколку ги ангажираме како надворешни соработници, дали на службениците од јавната администрација (МТСП, Агенција за промоција на претприемништвото), би можеле да исплатиме мал финансиски надомест за нивниот ангажман (3-4,000 МКД/лице)?</p>	<p>Да, може. За државните службеници нема ограничувања, значи може да бидат ангажирани хонорарно, надвор од нивното работно време во институцијата. Охрабруваме јасно дефинирање во самата апликација каков вид однос ќе се заснова со лицата ангажирани во проектот</p>
<p>П12. Со цел да обезбедиме доволно простор и пристап на теренот каде што ќе ги спроведуваме активностите (стрма и каменита подлога),</p>	<p>Доколку трошокот е неопходен за спроведување на предложената активност и акција влегува во буџетска линија директни трошоци.</p>

<p>ќе биде потребно да ангажираме помош од багер/надворешен соработник. Верувам дека нема да има проблем да се покрие овој трошок (30-50,000 МКД) во рамки на проектот? Дали овој трошок да го пријавиме во директни или индиректни трошоци?</p>	<p>Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира трошоци коишто не можете да ги распределите во другите наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 2 – Буџет (и оправданост), но се трошоци кои се битни за секојдневната работа на организацијата и успешно спроведување на акцијата.</p>
<p>П13. Дали би можеле да дадете пошироко објаснување (надвор од тоа дадено во точката 3.3 од Водичот за апликанти, можеби со примери) за тоа какви активности би биле поддржани во областа на децентрализацијата?</p>	<p>Не. Цивика мобилитас досега има одобрено преку 300 различни типови на грант во различни сектори и области на дејствување. Истите може да ги погледнете на https://civicamobilitas.mk/</p>